

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 март 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Љупчо Талевски од Битола УП2 09-20/22 од 16 февруари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-16 од 31 јануари 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-16 од 31 јануари 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Љупчо Талевски од Битола до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-20/22 од 16 февруари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-16 од 31 јануари 2022 година на КЕЦ Битола, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок за пумпа за наводнување.

Според барателот, на парцелата има монтажен објект што бил планиран за продажен простор. На 5 метри растојание има приклучени објекти.

Според Електродистрибуција, мрежата што барателот ја спомнува во Приговорот е приватна сопственост. Вредностите за пад на напон од ТС Таирови Лозја е  $dU=1.56\%$  и  $Sk3=1273kVA$  на 290 метри од напојна точка.  $dU=2,08\%$  и  $Sk3=1737kVA$  на 385m од напојна точка. Потенцираат дека површината не е обработлива односно дека приклучокот нема да биде за пумпа за наводнување.

Објектот на парцелата е наменет за стопанска дејност и треба да има соодветна документација за објектот за да може да се продолжи со постапката.

Доколку се оди со реализација на приклучок, проблем може да настане со добивање на дозволи за градба од сопствениците на парцелите бидејќи ќе да се искористат нивните парцели за оддалечување од трупот на патот на соодветно растојание.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 23 февруари 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-20/22 од 16 февруари 2022 година со прилог:
  - Приговор
  - БСП-1 образец од 25 јануари 2022 година
  - ИЛ бр. 498 за КП бр. 78, КО Раштани
  - Решение за запишување на земјоделско стопанство
  - РОБСП 11-16 од 31 јануари 2022 година на КЕЦ Битола

2. Дополнителни докази од 21 февруари 2022 година со прилог:
- GIS скица
  - Податоци за оптоварување на трафостаница
  - Податоци за падот на напонот
  - Информација за потенцијални баратели на приклучок во околината.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 24 став (6) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) Образецот БСП – 1 (барање за согласност за приклучување на потрошувач) особено содржи:

- 1) Општи податоци за корисникот
- 2) Причина поради која се поднесува образецот
- 3) Број на предвидени мерни места
- 4) Барана едновремена максимална моќност
- 5) Потребни останати документи кои треба корисникот да ги достави во прилог на образецот :

Во Барањето поднесено од подносителот на приговорот е наведено дека се бара приклучок за објект, но документацијата која е доставена во прилог на Барањето се однесува за приклучок за пумпа за наводнување, односно времен приклучок согласно член 31 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека документацијата не е комплетна односно е спротивно на горенаведената одредба од Мрежните правила, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–20/22  
3 март 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски